



ПРОСПЕКТ

Назив на друштвото:
АД ГРОЗД СТРУМИЦА

Адреса: Цветан Димов 66 / Стадион Струмица со седиште во
Струмица,

АД за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци
Грозд Струмица, Струмица според судската регистрација е
регистрирано според Законот за трговски друштва во Основен Суд во
Струмица и е запишано според Решение Трег.број 2780/99 од 15.12.199
година.

Котација на акциите на
АД ГРОЗД Струмица

на

Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје

До Македонската Берза на АД Скопје е доставено барање за котација на
акциите АД Грозд Струмица на Официјалниот Пазар на берзата.
Номиналната вредност на акциите на АД Грозд Струмица изнесува 50 ЕВРА.
Барањето за котација се однесува на 25.551 обична акцијасо право на глас.
Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје,
со акциите на АД Грозд Струмица се тргувало на Редовниот Пазар на
Македонската Берза.

Покровител на котацијата
Брокерска куќа
ИЛИРИКА
ИНВЕСТМЕНТС
АД СКОПЈЕ

ул. Даме Груев 16, БЦ
Палома бјанка, мезанин,
локал 1

Скопје

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ДРУШТВОТО

Претседателот на Одбор на директори на издавачот, Марија Костуранова ја прифаќа одговорноста за содржината на овој Проспект:

“ Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој Проспект “.

Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје и Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 13/2013 година).

Ревизор на годишните сметки АД Грозд Струмица за 2011 и 2012 година е ревизорската куќа Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје.

Покровител на котацијата на АД ГРОЗД Струмица е брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје.

Банки на издавачот:

- НЛБ Тутунска Банка, сметка 210040452460161.

Проспектот не претставува ниту понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите АД Грозд Струмица. Проспектот не смее да се смета за препорака за купување на акции АД Грозд Струмица, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба и работењето на АД Грозд Струмица.

Потпис и печат

1. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

1) Назив и седиште на издавачот:

АД Грозд Струмица, ул. Цветан Димов 66, Стадион Струмица, Струмица

2) Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена:

- во прилог на проспекто

3) Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род:

- основна главнина 80.075.910 денари;
- Број на издадени обични акции 25.551;
- Номинална вредност на една акција 50 ЕВРА

4) Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции.

- Во Статутот на друштвото (пречистен текст) од 05.08.2011 година:

Основната главнина на друштвото изнесува 1.306.402 ЕВРА или 80.076.000 МКД, според курсот на НБРМ на ден 31.12.2001 година, за 1 ЕВРО/60,9610 МКД (член 16).

Основната главнина на друштвото е поделена на 25.551 акции од кои:

- 24676 обични акции во вредност од 1.261.664 ЕВРА или 77.333.695 МКД што претставува акционерски капитал;
- 875 приоритетни акции во вредност од 44.738 ЕВРА или 2.742.215 МКД, сопственост на Фондот за ПИОМ.

Акциите гласат во ЕВРА, но во РМ на пазарот се купуваат и продаваат во денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 50 ЕВРА. (член 17).

Друштвото не може да издава акции под нивниот номинален износ. Таквите акции се ништовни. За штетата што ќе произлезе од издавањето акции под нивниот номинален износ, издавачите одговараат солидарно.

Акциите можат да се издаваат над номиналниот износ (емисиски износ). (член 20).

Друштвото може, со измена на Статутот, да изврши поделба на акциите и истовремено да го намали нивниот номинален износ, под услов основната главнина да остане непроменета.

Друштвото може, со измена на Статутот, да изврши спојување на акциите и истовремено да го зголеми новниот номинален износ, под услов основната главнина да истане непроменета. (член 21)

Зголемувањето и намалувањето на основната главнина на друштвото може да се врши на начин утврден со Законот за трговски друштва (член 28).

Зголемувањето и намалувањето на основната главнина на друштвото се врши со одлука на Собранието за зголемување, односно намалување на основната главнина.

Одлуката за зголемување односно намалување на основната главнина се донесува со двотретинско мнозинство до акциите со право на глас претставени на Собранието. (член 29)

При зголемувањето на основната главнина, акционерите имаат право на првенство на запикување на новоиздадените акции сразмерно на учество на нивните акции во основната главнина на друштвото. (член 30).

Друштвото издава обични и приоритетни акции:
Обичните акции на нивните сопственици им даваат:

1. права на глас во Собранието;
2. право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
3. право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото. (Член 22)

Секоја обична акција дава право на еден глас во Собранието на друштвото.

Приоритетните акции се без право на глас. (член 23)

Приоритетните акции можат да бидат кумулативни и пратиципативни. (Член 24)

Акционерите имаат право на учество во добивката што им припаѓа под услови и начин утврдени со овој Статут.

Акционерите имаат право на учество во добивката, освен ако, според одлуката за употреба на добивката донесена од Собранието, врз основа на закон или овој Статут, добивката е изоставена од распределбата меѓу акционерите.

Учеството на акционерите во добивката е определено според родот и класата на акциите.

Дивидендата за секој род или класа на акции се плаќа сразмерно на сопствениците од тој род или класа на акции. (член 37)

Секој акционер може да ја добие дивидендата или авансите од дивидендата во акции во пари или во акции. (член 38, став 5)

Заради остварување на своите права определени со закон и со овој Статут, секој акционер на друштвото и кога не учествува во управувањето има право да биде лично информиран за работењето на друштвото и право на увид во книгите, актите и во другите документи на друштвото.

Секој акционер има право да бара копии од актите и документите што се предмет на разгледување и одлучување на Собрание. Одборот на директори е должен да им обезбеди копија и тоа без надомест. Во сите други случаи надоместокот не може да биде поголем од стварните трошоци. (член 32, став 1 и став2)

- 5) Промените во структурата на капиталот во последните три години, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот на родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал:

- 25.551 акции _____ 100%

Во последните три години не се извршени нови емисии на акции. На 28.01.2013 година од страна на Фондот за ПИОМ извршена е продажба на 875 приоритетни акции, кои по извршената продажба се конвертирани во обични акции и структурата на капиталот на друштвото е 25.551 обична акција.

- 6) Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за правилата и процедурите на конверзија:

- не се издадени конвертибилни хартии од вредност

- 7) Имињата на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас:

а) 74,11% - Васе Митев,

б) 15,47% - Адинг градба дооел, друштво за производство и монтажа,

- 8) Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите на издавачот:

АД Струмичко Поле С. Василево - доминантна сопственост

- 229.367 обични акции со номинална вредност 5 ЕВРА.

АД Жито Струмица, Струмица - доминантна сопственост

- 58.671 обични акции со номинална вредност 51,13 ЕВРА.

- 9) Ревидирани финансиски извештати на издавачот и/или консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни друштва за претходните две години: 2011 ; 2012

- во прилог на проспектот;

- 10) АД ГРОЗД Струмица не е во постапка на издавање на акции поради спојувања, поделби или понуди за преземања други друштва.

2. Деловни активности на издавачот

2.1 Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги:

АД Грозд Струмица е друштво за производство и трговија на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Производи:

- Алкохолни пијалоци
- Струмичка Мастика;
- Безалкохолни пијалоци
- Струмка, Липо, Битер Лемон, Грозд – кола, Вода

2.2. Информација за значајни нови производи:

- нема

2.3. Приказ на приходите од продажба во изминатите три години:

Приходи од продажба	2010 (во илјади денари)	2011 (во илјади денари)	2012 (во илјади денари)
	315.646	361.733	415.122

Приходите на друштвото се од продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци на домашен и странски пазар.

2.4 Краток приказ на степенот на зависност (доколку постои) од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот:

- не постојат

2.5 Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки, во изминатите три години:

- Нема

2.6 Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот:

- Нема

- 2.7 Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години:

Стручна подготовка	2012	2011	2010
ВСС	12	14	14
ВС	3	4	4
ССС	39	40	39
КВ	1	1	1
ПК	1	1	1
НК			
Вкупно:	56	60	59

- 2.8 Опис и вредност на значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, во последните три години:

	2012	2011	2010
Инвестиции во основни средства	72.605.877	30.261.296	9.983.957
Вложување во хартии од вредност на други трговски друштва	-	-	-

- 2.9 Место и позиција на издавачот во гранката (описно):

АД ГРОЗД Струмица е производител на познатата Струмичка Мاستика и како таква е застапена на пазарите во Македонија и надвор од неа, со можност за уште поголема застапеност. АД ГРОЗД Струмица не располага со податоци за вкупната потрошувачка на алкохолни пијалоци во Македонија поради неможноста да се одреди точниот процент на учество на Струмичката Мастика на пазарот.

Слично е и со продажбата на безалкохолни пијалоци, но секако постојат можности за зголемување на пазарот во Македонија и надвор од неа.

3. Финансиски податоци

3.1 Информација за следните финансиски податоци за последните три години:

	Во 000 денари		
	2012	2011	2010
а) вкупни средства	737.607	607.695	581.072
б) вкупни обврски	210.290	222.531	236.104
в) добивка пред оданочување/загуба	112.462	41.441	39.961
г) нето добивка по акција	4.401,47	1.621,89	1.563,97
д) коефициент цена/добивка	0,21	0,58	0,61
ѓ) коефициент цена/книговодствена вредност на акција	0,046	0,063	0,07
е) износ на исплатена дивиденда по акција	-	-	-
ж) дивиденден принос	-	-	-

3.2 Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата:

АД Грозд Струмица има управувачка моќ врз финансиските и оперативните извештаи на:

- АД Струмичко Поле С. Василево - доминантна сопственост
 - 229.367 обични акции или 96% од вкупниот капитал на АД Струмичко Поле.
- АД Жито Струмица, Струмица - доминантна сопственост
 - 58.671 обични акции или 87% од вкупниот капитал на АД Жито Струмица

3.3 Доколку издавачот има мнозинско учество во други трговски друштва, доставува консолидирани годишни финансиски извештаи:

- прилог консолидирани годишни финансиски извештаи.

3.4 Во консолидираните финансиски извештаи можат да бидат вклучени и друштва во кои издавачот има учество или значајно учество, ако органите на управување на друштвото сметаат дека вклучувањето ќе доведе до поцелосен приказ на имотната состојба и добивката на друштвото со мнозински удел.

3.5 Кога издавачот го вклучува само консолидираниот финансиски извештај во проспектот, мора да го наведе износот на консолидираната добивка или загуба по акција, по оданочување, за последните три години.

3.5.1 Вкупна сеопфатна добивка (во 000 денари) 2010: 41.441 МКД;

3.5.2 Вкупна сеопфатна добивка/загуба (во 000 денари) 2011: 39.961 МКД;

3.5.3 Вкупна сеопфатна добивка/загуба (во 000 денари) 2012: 112.462 МКД.

4. Податоци за акциите за кои се бара котација

4.1 Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност:

- Број на издадени акции 25.551;
- Номинална вредност на една акција 50 ЕВРА

4.2 Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, особено:

- право на глас во собранието на друштвото:
Секоја обична акција дава право на еден глас во Собранието на друштвото.

Приоритетните акции се без право на глас. (член 23)

- право на исплата на дел од добивката (дивиденда):

Акционерите имаат право на учество во добивката што им припаѓа под услови и начин утврдени со овој Статут.

Акционерите имаат право на учество во добивката, освен ако, според одлуката за употреба на добивката донесена од Собранието, врз основа на закон или овој Статут, добивката е изоставена од распределбата меѓу акционерите.

Учеството на акционерите во добивката е определено според родот и класата на акциите.

Дивидендата за секој род или класа на акции се плаќа сразмерно на сопствениците од тој род или класа на акции. (член 37)

Секој акционер може да ја добие дивидендата или авансите од дивидендата во акции во пари или во акции. (член 38, став 5)

- право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајна маса на друштвото:

Обичните акции на нивните сопственици им даваат:

4. права на глас во Собранието;
5. право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
6. право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото. (Член 22)

4.3 Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции, водење на акционерската книга.

Одредби од статутот (пречистен текст):

- Свикување и одржување на собрание член 41 до член 44;
- Содржина на јавниот повик за собрание (Соопштение за акционери) член 45;
- Право на постапување на прашањата (право на глас) член 23;
- Дивиденда од член 37 до член 40;
- Ликвидација на друштвото член 106;
- нема откуп на сопствени акции
- Водење на акционерска книга член 19, член 26


4.4 Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години

АД Грозд Струмица во последните три години (01.01.2010-19.04.2013 година) има тргувано на неофицијалниот Пазар на Македонската берза и тоа: бројот на вкупно истргувани акции изнесува 189 обични акции по просечна цена од 933 денари за една акција .

За тригодишниот период најниска истргувана цена е 911 МКД по акција, највисока 950 МКД по акција.

Дневен збиен преглед на трансакции по хв за период од 01.01.2010 до 19.04.2013 XB: GRZD

Датум	Количина	Вредност	Мак.	Мин.	Просечна цена	Вкупно трансакции	% пром.
26.11.2012	57	51.927,00	911	911	911	1	2.936,67
29.11.2012	57	53.466,00	938	938	938	1	2,96
11.03.2013	75	71.250,00	950	950	950	4	1,28
Вкупно	189	176.643,00	950	911		6	





5. Податоци за органите на управување на издавачот

- Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот, членовите на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот, како и податок за основните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач:

	Име и презиме	Деловна адреса	Функција што ја врши/датум на назначување на функцијата	Функција на членовите надвор од работењето на издавачот
1	Васе Митев	ул. Цветан Димов 66/Стадион Струмица	Извршен член на Одбор на директори	Извршен директор
2	Марија Костуранова	ул. Цветан Димов 66/Стадион Струмица	Претседател на Одбор на директори	
3	Златко Пасков		Надворешен член	Бизнисмен

- Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од алинеја 1:
Нема

- Детални податоци за членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот:

Име и презиме	Детални податоци
Васе Митев	Роден 21.01.1961 година. Сопственик е на 18.879 обични акции издадени од АД Грозд Струмица (76,51% од вкупниот број на обични акции). Извршен член на Одбор на директори од 30.05.2005. Повторно избран на 31.05.2011 година
Марија Костуранова	Родена на 05.05.1953 година - сопственик на 5 обични акции издадени од АД Грозд Струмица. Претседател на Одбор на директори од 30.05.2005, повторно избрана на 31.05.2011 година.
Златко Пасков	Роден на 28.03.1973 година - надворешен член на Одбор на директори од 30.05.2005, повторно избран на 31.05.2011 година Бизнисмен

- Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица:

Име и презиме	Менаџерско искуство
Васе Митев	Извршен директор на АД Грозд Струмица повеќе од 7 години.
Марија Костуранова	Претседател на Одбор на директори повеќе од 7 години
Златко Пасков	Надворешен член

- Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните 5 (пет) години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер:

Васе Митев - Претседател на Одбор на директори на АД Жито Струмица

- Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години:

НЕ

- Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните 5 (пет) години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната:

НЕ

- Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество:

	Име и презиме	Деловна адреса	Функција што ја врши/датум на назначување на функцијата	Учество во основната главнина
1	Васе Митев	ул. Цветан Димов вв / Стадион Струмица, Струмица	Извршен член на Одборот на директори на АД Грозд Струмица /31.05.2011	Сопственик е на 18.879 обични акции издадени од АД Грозд Струмица (76,51% од вкупниот број на обични акции).
2	Марија Костуранова	ул. Цветан Димов вв / Стадион Струмица, Струмица		Сопственик на 5 обични акции издадени од АД ГРОЗД Струмица. Претседател на Одбор на директори од 30.05.2005 година, повторно избрана на 31.05.2011 година.
3	Златко Пасков			Не поседува акции во АД ГРОЗД Струмица

Доколку не постои некој од податоците наведени погоре кои издавачот треба да ги објави, да се даде изјава дека не постои таков податок.

Во проспектоот се наведуваат податоци за судир на интереси помеѓу членовите на одборот на директори односно на управниот и надзорниот одбор на издавачот и тоа:

- Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси, да се даде изјава.

Изјавуваме дека не постои судир на интереси помеѓу членовите на Одборот на директори.

- Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот:

Не постои

- Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат

кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле:

Нема ограничувања во располагањето со акциите кои членовите на Одборот на директори ги поседуваат од друштвото АД Грозд Струмица

6. Развојни перспективи

6.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години:

- Проширување на асортиманот на стоки кои се предмет на продажба со воведување нови брендови;
- Застапување на веќе застапени брендови и можност за отварање на нови пазари;
- Осовременување на производниот процес;
- Намалување на непродуктивните трошоци;
- Зголемување на трошоци за развој, испитување на пазарот, како и освојување на нови производи.

6.2. Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 години:

- | | | |
|--------|---------------|-----------------|
| - 2013 | <u>59.183</u> | МКД (или %) ; |
| - 2014 | <u>60.958</u> | МКД (или %); |
| - 2015 | <u>62.787</u> | МКД (или %) |

7. Финансиски извештаи

7.1 Финансиските извештаи ги опфаќаат целосните консолидирани годишни ревизорски извештаи за последните две, односно три години, изготвени согласно меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија, составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран биланс на состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за паричните текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и Ревидираните белешки кон финансиските извештаи.

- Во прилог

Издавач на акциите

АД Грозд Струмица

Цветан Димов 66/ Стадион Струмица,
Струмица, Република Македонија

Покровител на котацијата

Брокерска куќа Илирика Инвестментс АД Скопје

ул. Даме Груев 16, БЦ Палома Бјанка, мезанин, лок.1

Скопје, 23.04.2013

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. дооел Скопје

ИЗВЕШТАЈ

Од ревизијата на консолидираните финансиски извештаи за 2012 год
на ГРОЗД АД Струмица

Скопје, Април 2013 година

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. дооел Скопје

До

Акционерите на АД ГРОЗД - Струмица

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

Согласно со Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10), Законот за ревизија (Сл.Весник на РМ бр. 158/10) и Меѓународните стандарди за ревизија (Сл.Весник на РМ бр.79/2010). Ние извршивме ревизија на приложениот Консолидиран Извештај за финансиската состојба на АД ГРОЗД - Струмица, за периодот заклучно со 31.12.2012 г. како и на соодветниот Консолидиран Извештај за добивката или загуба, Прегледот на паричните текови и Извештајот за промените во главнината за годината која завршува на тој датум, како и Сметководствените политики и објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на Консолидираните финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник на РМ бр.159/09 и 164/10). Одговорноста вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на Консолидираните финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избирање и примена на соодветни сметководствени политики како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност и обврска е да изразиме мислење за реалноста и објективноста на искажаните состојби во Консолидираните финансиски извештаи на АД врз основа на нашата ревизија.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали Консолидираните финансиски извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Зависно од расудувањето на ревизорот се избираат постапки вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на Консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Со своите проценки на ризикот ревизорот ја испитува и разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. дооел Скопје

околноста, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на раководството, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги прибравме се достатни и соодветни за да обезбедат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Според нашето мислење, Консолидираниот Извештај за финансиската состојба дава вистинска и објективна слика за финансиската состојба на ГРОЗД АД - Струмица и капитално поврзаните друштва под состојба 31.12.2012 година, како и резултатите од работењето, Консолидираниот Извештај за добивката или загуба и парични текови за годината која завршува со тој датум во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување кои се применуваат во РМ, барањата на Законот за трговските друштва и други регулативи.

Е.Р.Ц. ДООЕЛ
Скопје, 12. 04. 2013

Овластен ревизор:
Стевчо Витанов



Е.Р.Ц. дооел
Влатко Јолакоски, управител



ГРОЗД АД Струмица

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

на 31.12.2012 и 2011

во 000 ден

А.Средства	Белешки	12/31/2012	12/31/2011
Нетековни средства			
Нематеријални средства и гудвил	10		
Материјални средства по нето сег.вред.	10	356,881	292,110
Финансиски вложувања		35,995	35,995
Вкупно нетековни средства		<u>392,876</u>	<u>328,105</u>
Тековни средства			
Залихи	11	151,945	125,876
Побарувања од поврзани друштва			100
Побарување од купувачите	12	139,177	140,031
Др. Краткор. побарувања-Дадени аванси на др.	13	17,029	203
Побарувања од државата и др. институции		4,153	2,315
Останати краткорочни побарувања и финансиски средства		9,171	4,132
Парични средства	14	23,256	6,933
ABP			
Вкупно тековни средства		<u>344,731</u>	<u>279,590</u>
Вкупно средства		<u>737,607</u>	<u>607,695</u>
Б.Главнина			
Основна главнина (Запишан капитал)	15	88,162	88,162
Резерви		125,976	117,390
Акумулирана добивка		202,475	146,303
Нераспределена добивка од финан.година		110,703	33,309
Вкупно капитал и резерви		<u>527,316</u>	<u>385,164</u>
В.Обврски			
Долгорочни финансиски обврски-(заеми и кре	16	48,726	6,040
Краткорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)		56,679	70,370
Обврски спрема поврзани друштва	17		
Обврски спрема добавувачите	17	71,841	100,029
Обврски за даноци и придонеси на плата и на			
надоместоци на плата		622	1,895
Обврски спрема вработените	18	2,629	1,729
Обврски за даноци и останати краткорочни	19	22,396	5,757
ПВР		7,397	36,711
Вкупно обврски		<u>210,290</u>	<u>222,531</u>
Вкупно главнина и обврски		<u>737,606</u>	<u>607,695</u>

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачки белешки

Одговорен сметководител
Султана Ташева

Директор
Васил Митев



ГРОЗД АД Струмица

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБА КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ

(во 000 ден)

	Белешки	31.12.2012	31.12.2011
Приходи	4	349,025	329,041
Останати приходи	5	66,097	17,219
Сопствени производи употребени и			10,000
Финансиски приходи			91
Вкупни приходи		415,122	356,351
Залиха на готови производи и производство во тек на почетокот на годината		111,712	118,745
Залиха на готови производи и производство во тек на крајот на годината		-120,801	-111,712
Употребени сировини и потрошни	6	154,945	157,934
Трошоци за вработените	7	41,658	41,242
Амортизација		30,051	29,174
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	32,382	23,860
Останати расходи и услуги		35,828	34,089
Финансиски расходи	9	6,192	3,482
Набавна вредност на продадени стоки и		10,693	18,096
Вкупни расходи		302,660	314,910
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧИВАЊЕ		112,462	41,441
Данок на добивка	19	1,759	1,246
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		110,703	40,195
ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ			
Сопствениците на матичното друштво			
Неконтролирани (малцински) учества			

Одговорен сметководител
Султана Ташева

Директор
Васе Митев

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачки белешки

Одговорен сметководител
Султана Ташева

Директор
Васил Митев




ГРОЗД АД Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

ПОЗИЦИЈА	31.12.2011	31.12.2010
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	110,703	40,195
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		
Останата сеопфатна добивка	0	0
Останата сеопфатна загуба		
Добивки/загуби од странско работење		
Добивки/загуби од повторно мерење на		
Ефективен дел од добивки/ загуби од хеџинг		
+/- Промени во ревалоризационите резерви		
Актуарски добивки/загуби за дефинирани		
Данок на добивка на компоненти на		
Нето останата сеопфатна добивка		
Нето останата сеопфатна загуба		
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА		
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА		
Сопствениците на матичното друштво		
Неконтролирани (малцински) учества		

ГРОЗД АД Струмица

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ (во 000ден)

	2012	2011
Нето добивка за финансиската година	110,703	33,309
Побарувања од купувачите	854	(21,609)
Краткорочни финансиски вложувања	(21,865)	(480)
Останати побарувања	(1,738)	(910)
АВР	0	
Залихи	(26,069)	12,556
Обврски спрема добавивачите	(28,188)	3,877
Обврски за примени аванси		
Обврски по краткорочни кредити	(13,691)	(8,933)
Останати обврски, даноци и придонеси	16,266	(7,757)
ПВР	(29,314)	(917)
Нето готовински прилив од деловни	6,958	9,136
Долгорочни финансиски вложувања	0	
Набавка или оттуѓување на нетековни	(64,771)	(11,726)
Готовински текови од инвестициони	(64,771)	(11,726)
Обврски по долгорочни кредити	42,686	157
Акционерски капитал	0	
Резерви	8,586	6,887
Акумулирана добивка	22,863	
Готовински текови од финансиски	74,135	7,044
Нето зголемување (намалување) на пари	16,322	4,454
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	6,933	2,479
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	23,256	6,933

ГРОЗД АД Струмица

КОНСОЛИДИРАНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

За годините што завршуваат на 31.12.2012 и 2011 год

	Акционерски капитал	Резерви	Акумулирана добивка	Реинвестирана добивка	Вкупно
	(во 000 ден)				
Состојба на 01.01.2011 г	80,076	110,504	146,302	8,086	344,968
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2011г		6,877	33,309		40,186
Состоба на 31.12.2011 г.	80,076	117,381	179,611	8,086	385,154
Состојба на 01.01.2012 г	80,076	117,381	179,611	8,086	385,154
Затварање на с-ка ПВР-Резервирање за трошоци во ГРОЗД		8,595	22,864		31,459
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2012г			110,703		110,703
Состоба на 31.12.2012 г.	80,076	125,976	313,178	8,086	527,316

Запишаниот капитал на матичното друштво ГРОЗД во ЦРРМ е 80.076 Илј.ден.

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

АД ГРОЗД од Струмица (во понатамошниот текст Друштвото) произведува и продава алкохолни пијалоци и безалкохолни газирани пијалоци.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 80.076 илј.ден. поделен на 25.551 акции кои ги држат 51 акционери, од кои едно лице е доминантен сопственик со 76,74 % од акциите кои носат право на управување.

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Цветан Димов/Стадион - бб Струмица.

На 31 декември 2012г, Друштвото и капитално поврзаните друштва имале 165 вработени (2011;175).

Во овие Консолидирани финансиски извештаи се вклучени и финансиските извештаи на друштвата каде АД Грозд има управувачка моќ врз финансиските и оперативните политики над правните субјекти АД Жито Струмица и АД Струмичко Поле, со цел стекнување придобивки од нивните деловни активности.

Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото беа одобрени за издавање од страна на раководството на 31 март 2013 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применет при подготвувањето на финансиските извештаи се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Консолидираните Финансиски извештаи на АД ГРОЗД -Струмица се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Сл. Весник на РМ 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) и Правилникот за водење сметководство (Сл. Весник на РМ бр. 159/09 и 164/10), односно според Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ, Толкувањата на постојниот комитет за толкување - ПКТ и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

Консолидираните Финансиски извештаи се изготвени со примена на метадата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

Во овие Финансиски извештаи се вклучени и финансиските извештаи на Струмичко Поле АД Василево и Жито Струмица АД Струмица каде АД ГРОЗД има управувачка моќ врз финансиските и оперативните, со цел стекнување придобивки од неговите деловни активности.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани поодле во овој извештај.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари.

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото.

Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута

2.2 Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото да употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период.

Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата). Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на обезбреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3 Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните Консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 г.

2.4 Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога производите се испорачани односно кога договорената услуга е извршена.

2.5 Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6 Оперативен лизинг

Лизингот каде Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Горепоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех) во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.7 Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) на Друштвото.

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

2.7 Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) на Друштвото.

2.8 Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.9 Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојбата) и Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско опкружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех).

2.10 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2012 г. се состојат од недвижности и опрема.

Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средствата. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот. Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегување во оперативни трошоци.

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.11 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и други слични права. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

2.12 Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век.

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата.

Пропишаните годишни стапки на амортизацијата се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства, се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% - 25%
Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

Пресметувањето на амортизацијата за даночни цели е пропишана со Законот за данокот на добивка, кој ги признава пропишаните стапки со Номенклатурата како официјални. Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

2.13 Обезвреднување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот на секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководтвената вредност на нематеријалните средства на Друштвото, како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се обезвреднети, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од обезвреднување. Доколку надоместливата вредност на средствата е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од обезвреднување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

нематеријалните средства, се прикажуваат како расход согласно МСС 36 - Обезвреднување на средствата. Обезвреднетите нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања на обезвреднувањето.

2.14 Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалени за трошоците на продажбата.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува како трошок се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството.

Залихите кои се обезвреднети или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

Залихите на производи за препродажба се евидентираат според набавната вредност.

2.15 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи.

Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои **објективен** доказ дека Друштвото нема да биде **во можност** да ги наплати сите доспеани износи во согласност со **оригиналните** услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се обезвреднети.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна Добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно потишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

б) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

2.16 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајната и останатите високоликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертабилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.17 Надоместоци на вработените

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќање на надоместоци во име на вработените од страна на Работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивното настанување.

2.18 Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на даночно непризнатите трошоци, како и при исплата на дивиденда при распределба на добивката (почнувајќи од остварената добивка за 2009 година), освен кога дивидендата се плаќа на домашно правно лице.

Одложени даноци

Одложените даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива.

Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.19 Дивиденди

Дивидендите се искажуваат како обврска со намалување на капиталот во периодот во кој се одобрени од сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината, кои се објавени под датумот на Извештајот на финансиската состојба се обелоденуваат како настани по периодот на известување.

3.УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности, Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

3.1 Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управувањето со ризик од курсни разлики и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиската состојба искажани во странска валута на 31 декември 2010 и 2009 година се дадени во следниов преглед:

Валута	31.декември 2012 г.	31.декември 2011
1 УС\$	46.6510 денари	47,5346 денари
1 ЕУР	61.5000 денари	61.5050 денари

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кои преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.

Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложување во хартии од вредност. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

Друштвото не вложува во хартии од вредност.

3.2 Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото не користи финансиски деривативи. (Фјучерс договори)

3.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на своите производи и услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува следните дејствија: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби итн.

3.4.Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5.Проценки на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Приходи од продажба во земјата	277,379	283,944
Приходи од продажба во странство	145,568	77,789
Вкупно приходи од продажба	422,947	361,733

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат во следното (во 000 д	12/31/2011	12/31/2010
Приходи од наемнини	2,196	1,440
Приходи од субвенции-државна поддршка	8,654	15,302
Приходи од наплатени отпишани побарувања	-	22,154
Други приходи и приходи од одпис на обврски	37,851	3,270
Вкупно останати оперативни приходи	48,701	42,166

6. ТРОШОЦИ ЗА СИРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат во следното(во 0	12/31/2011	12/31/2010
Трошоци за сировини и материјали	187,071	176,980
Потрошен помошен материјал и енергија	29,937	29,548
Вкупно трошоци за сировини и материјали	217,008	206,528

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 ден):

	12/31/2011	12/31/2010
Нето плати	25,660	25,203
Даноци и придонеси од плати	11,900	11,259
Надоместок за исхрана	5,097	3,943
Други лични примања (отпремнини, одвоен живот, награди и др.)	32	162
Вкупно трошоци на вработените	42,689	40,567

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работењето се состојат од следното (во 000 ден)

	12/31/2011	12/31/2010
Дневници за службени патувања во земјата	437	610
Репрезентација	1,396	1,112
Адвокатски и консалтин услуги-непроизв.услуги	1,711	510
Вкупно расходи од финансирање	3,544	2,232

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следното (во 000 ден)

	12/31/2011	12/31/2010
Приходи од камати	1,259	81
Позитивни курсни разлики	152	118
Расходи од камати	(5,955)	(2,720)
Негативни курсни разлики	(410)	(760)
Вкупно нето приходи од финансирање	(4,954)	(3,281)

ГРОЗД АД Струмица

10. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА

Основните средства се состојат од следното (во 000 ден):

ОПИС	Земјиште	Згради	Опрема и др. сред.	Финанс влож	Биоло Средст	ВКУПНО
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2012	27,209	479,028	281,040	35,995	39,705	862,977
Корекција	1,251	(1,251)				-
Нови набавки во годината-зголемуи	70,449	7,014	14,467		26,685	118,615
Инвестиции во тек						
Пренос од инвестиции во тек		(3,200)				(3,200)
Расходувања-намалувања	(4,849)				(21,303)	(26,152)
Состојба на 31.12.2012 г.	94,060	481,591	295,507	35,995	45,087	952,240
Исправка на вредноста						
Состојба на 01.01.2012		304,545	222,640		7,687	534,872
Амортизација 2012 г		10,713	15,961		3,377	30,051
Расходувања-намалувања		(4,788)				(4,788)
Состојба на 31.12.2012 г.		310,470	238,601	-	11,064	560,135
Нето сметководствена вредност						
на 01 01 2012 г	27,209	174,483	58,400	35,995	32,018	328,105
Нето сметководствена вредност						
на 31 12 2012 г	94,060	171,121	56,906	35,995	34,023	392,105
Друштвото има заложено недвижности и опремата како и своите акции во Жито Струмица АД и Струмичко Поле АД за обезбедување на кредитите						

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

10А. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

ОПИС	Недоврше ни земј.прои зводи	Осн.ста до	Обртно стадо	Насади	Сред.во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 01.01.2012	3,199	334	387	28,116	22,961	54,997
Корекција-Инвест.во опрема				2,685	(14,394)	(11,709)
Зголемување-набавки	14,427	112	962	5,069	6,115	26,685
Намалување-продажби	(15,165)	(73)	(1,067)			(16,305)
Ожнеано-пренесено на залиха-активирано					(5,069)	(5,069)
Промена на вред. на биол.сред						
Трошоци на аморт. на биол.сред.				(11,063)		(11,063)
Состојба на 31.12.2012 г	2,461	373	282	24,807	9,613	37,536
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средсти	2,461	373	282	24,807	9,613	37,536
Состојба на 01.01.2011	2,407	366	316	22,629	26,727	52,445
Зголемување-набавки	12,891	70	778	8,256	8,247	30,242
Намалување-продажби	(12,099)	(102)	(707)	(84)	(12,013)	(25,005)
Ожнеано-пренесено на залиха						
Промена на вред. на биол.сред						
Трошоци на аморт. на биол.сред.				(7,686)		(7,686)
Состојба на 31.12.2011 г	3,199	334	387	23,115	22,961	49,996
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средсти	3,199	334	387	23,115	22,961	49,996

11.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Материјали	22,302	17,191
Вредносно усогласување на залихите на материјали	(524)	(6,772)
Резервни делови	2,063	1,884
Ситен инвентар и амбалажа на залиха и употреба	13,588	9,224
Вредносно усогласување на залихите на Сит.инв.,Амбал. и авт.	(3,181)	(3,213)
Недовршено производство	2,461	3,199
Одстапување од цените на производството		
Готови производи-производи на склад	118,341	108,514
Одстапување од цените на производите	(3,443)	(4,742)
Стоки-нето	331	72
Дадени аванси		
Вкупно залихи	151,938	125,357

12.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Побарувања од купувачи во земјата	58,479	98,486
(Намалено) зголемено за исправка за утужени побарувања	58,893	4,088
Побарувања од купувачи во странство	37,033	81,810
Вкупно побарувања од купувачи	154,405	184,384
		15 -

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите побарувања се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Краткорочни финансиски вложувања	38,695	203
Побарувања од работници	903	878
Побарувања од државата и др. институции- други побарувања	8,682	3,244
Вкупно други побарувања	48,280	4,325

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парите и паричните еквиваленти се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Пари на денарски сметки и благајни	2,550	2,753
Пари на девизни сметки и благајни	20,707	4,180
Вкупно парични средства	23,257	6,933

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар има запишано акционерски капитал во износ од 80.076 илј ден. Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (15%) од добивката со обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне најмалку 1/5 од главнината. Усогласувањето и движењето на капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31. декември 2012 год. на страна 5 од Белешките кон финансиските извештаи.

15. 1. Состојба на акциите

Фактичката состојба на бројот на акциите по сопственици е следната:

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.11г	%	Промени Згол. Намалув.	31.12.11 г	%
Обични	- Акционери физички лица	20,722	81.10		20,722	81.10
акции	- Акции на АдингГрадба	3,954	15.47		3,954	15.47
Приоритетни акции	Фонд за ПИОМ	875	3.42		875	3.42
	Вкупно:	25,551	100.00	-	25,551	100.00

Номиналната вредност на една акција изнесува 50 ЕУР

Пакетот обични (управувачки) акции со 76,74 % го држи едно лице доминантен сопственик

16. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочните обврски се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2010	12/31/2009
Долгорочни кредити	6,469	12,250
Други долгорочни обврски	103	
Вкупно долгорочни обврски	6,572	12,250

17. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следното (во 000 ден)	12/31/2011	12/31/2010
Добавувачи во земјата	75,866	119,628
Добавувачи во странство	9,729	22,640
Добавувачи за нефактурисани стоки	-	2,014
Останати краткорочни обврски	-	251
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	85,595	144,533

ГРОЗД АД Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

18.ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011		12/31/2010
Краткорочни обврски во земјата-по кредити	90,650		25,630
Краткорочни обврски во странство			
Обврски за бруто плати	3,568		4,520
Примени аванси	90,908		79,186
Други обврски и обврски по даноци и акцизи	607		4,532
Вкупно други краткорочни обврски	185,733	-	113,868

19.ОБВРСКИ ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данокот на добивка во износ од 1.758 Илј.ден е пресметан и платен на даночна основица од непризнаетите расходи

19.НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ДЕНОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По периодот од 31.12.2012 год до денот на издавањето на ревизорскиот извештај, односно на 21.03.2013 г. Комисијата за хартии од вредност го известила на АД Грозд дека е избришан од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување заради намалување на бројот на акционери на 49.

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Извештај
од ревизијата на Консолидираните финансиските извештаи за 2011 г.
на АД ГРОЗД - Струмица

Скопје, април 2012

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

До

Акционерите на АД ГРОЗД - Струмица

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

Согласно со Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10), Законот за ревизија (Сл.Весник на РМ бр. 158/10) и Меѓународните стандарди за ревизија (Сл.Весник на РМ бр.79/2010). Ние извршивме ревизија на приложениот Консолидиран Извештај за финансиската состојба на АД ГРОЗД - Струмица, за периодот заклучно со 31.12.2011 г. како и на соодветниот Консолидиран Извештај за добивката или загуба, Прегледот на паричните текови и Извештајот за промените во главнината за годината која завршува на тој датум, како и Сметководствените политики и објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на Консолидираните финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник на РМ бр.159/09 и 164/10). Одговорноста вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на Консолидираните финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избирање и примена на соодветни сметководствени политики како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност и обврска е да изразиме мислење за реалноста и објективноста на искажаните состојби во Консолидираните финансиски извештаи на АД врз основа на нашата ревизија.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали Консолидираните финансиски извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Зависно од расудувањето на ревизорот се избираат постапки вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на Консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Со своите проценки на ризикот ревизорот ја испитува и разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

околноста, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на раководството, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги прибравме се достатни и соодветни за да обезбедат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

- Во придружното друштво Жито Струмица АД сумнивите и/или ненаплативите побарувања од купувачи во износ од 57.978 Илј.ден се водат на долговната страна од сметка 12900-Вредносно усогласување на побарувања од купувачи за кој износ не е извршено резервирање за нивното обезвреднување
- За сумнивите и/или ненаплативите побарувања во износ од 4.088 Илј. ден (2010; 2.733) не е извршено резервирање за нивно обезвреднување, но истите се издвоени на посебна аналитичка сметка во рамките на синтетичката сметка Побарување од купувачи.
- Примените аванси во износ од 43.707 Илј. ден.(2010;56.751) се објавени како долгорочни обврски

Според нашето мислење, освен ефектите од предходниот пасус, Консолидираниот Извештај за финансиската состојба дава вистинска и објективна слика за финансиската состојба на ГРОЗД АД - Струмица (матично друштво) и капитално поврзаните друштва под состојба 31.12.2011 година, како и резултатите од работењето, Консолидираниот Извештај за добивката или загуба и парични текови за годината која завршува со тој датум во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување кои се применуваат во РМ, барањата на Законот за трговските друштва и други регулативи.

Е.Р.Ц. ДОО
Скопје, 30. 04. 2012

Овластен ревизор:
Стево Витанов



Е.Р.Ц. доо
Петар Дуљанов, управител

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 год

- Извештај за добивката или загубата-Биланс на успехот
- Извештај за сеопфатната добивка
- Извештај за финансиската состојба-Биланс на состојбата
- Извештај за готовинскиот тек
- Извештај за промените во главнината

ГРОЗД АД Струмица

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБА
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ
31.Декември 2010 и 2009
(во 000 денари)


	Белешки	31.12.2011	31.12.2010
Приходи	4	329,041	318,415
Останати приходи	5	17,219	12,317
Сопствени производи употребени и капитализирани во		10,000	
Финансиски приходи		91	43
Вкупни приходи		356,351	330,775
Залиха на готови производи и производство во тек на		118,745	100,786
Залиха на готови производи и производство во тек на		-111,712	-118,320
Употребени сировини и потрошни материјали	6	157,934	173,347
Трошоци за вработените	7	41,242	39,630
Амортизација		29,174	26,633
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	23,860	13,187
Останати расходи и услуги		34,089	31,668
Финансиски расходи	9	3,482	5,946
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		18,096	17,937
Вкупни расходи		314,910	290,814
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧИВАЊЕ		41,441	39,961
Данок на добивка	19	1,246	493
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		40,195	39,468
ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРЕПИШЕ НА:			
Сопствениците на матичното друштво			
Неконтролирани (малцински) учества			

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачки белешки

Одговорен сметководител
 Султана Ташева




Директор
 Васил Митев



ГРОЗД АД Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА


ПОЗИЦИЈА	31.12.2011	31.12.2010
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	40,195	39,468
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		
Останата сеопфатна добивка	0	0
Останата сеопфатна загуба		
Добивки/загуби од странско работење		
Добивки/загуби од повторно мерење на финансиски		
Ефективен дел од добивки/ загуби од хеџинг		
+/- Промени во ревалоризационите резерви на		
Актуарски добивки/загуби за дефинирани планови за		
Данок на добивка на компоненти на останата		
Нето останата сеопфатна добивка		
Нето останата сеопфатна загуба		
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ		
Сопствениците на матичното друштво		
Неконтролирани (малцински) учества		

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачки белешки

Одговорен сметководител
Султана Ташева



Директор
Васил Митев



ГРОЗД АД Струмица

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) на 31.12.2011 и 2010

		во 000 ден	
А.Средства	Белешк	12/31/2011	12/31/2010
Нетековни средства			
Нематеријални средства и гудвил	10		
Материјални средства по нето сег.вред.	10	292,110	280,384
Финансиски вложувања		35,995	35,995
Вкупно нетековни средства		328,105	316,379
Тековни средства			
Залихи	11	125,876	138,432
Побарувања од поврзани друштва		100	302
Побарување од купувачите	12	140,031	118,422
Др. Краткор. побарувања-Дадени аванси на добавувачи	13	203	213
Побарувања од државата и др. институции		2,315	1,203
Останати краткорочни побарувања и финансиски средства		4,132	3,642
Парични средства	14	6,933	2,479
ABP			
Вкупно тековни средства		279,590	264,693
Вкупно средства		607,695	581,072
Б.Главнина			
Основна главнина (Запишан капитал)	15	88,162	88,162
Резерви		117,390	110,503
Акумулирана добивка		146,303	114,745
Нераспределена добивка од финан.година		33,309	31,558
Вкупно капитал и резерви		385,164	344,968
В.Обврски			
Долгорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)	16	6,040	5,883
Краткорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)		70,370	79,303
Обврски спрема поврзани друштва	17		
Обврски спрема добавувачите	17	100,029	96,152
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата		1,895	771
Обврски спрема вработените	18	1,729	6,293
Обврски за даноци и останати краткорочни обврски	19	5,757	10,074
ПВР		36,711	37,628
Вкупно обврски		222,531	236,104
Вкупно главнина и обврски		607,695	581,072

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачки белешки

Одговорен сметководител
Султана Ташева



Директор
Васил Митев

ГРОЗД АД Струмица

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ за годината што завршува на 31.12.2011г.

(во 000ден)

	2011
Нето добивка за финансиската година	33,309
Побарувања од купувачите	-21,609
Краткорочни финансиски вложувања	-480
Останати побарувања	-910
АВР	0
Залихи	12,556
Обврски спрема добавивачите	3,877
Обврски за примени аванси	
Обврски по краткорочни кредити	-8,933
Останати обврски, даноци и придонеси	-7,757
ПВР	-917
Нето готовински прилив од деловни активности	<u>9,136</u>
Долгорочни финансиски вложувања	0
Набавка или оттуѓување на нетековни средства	-11,726
Готовински текови од инвестициони активности	<u>-11,726</u>
Обврски по долгорочни кредити	157
Акционерски капитал	0
Резерви	6,887
Акумулирана добивка	0
Готовински текови од финансиски активности	<u>7,044</u>
Нето зголемување (намалување) на пари и парични	4,454
Пари и парични еквиваленти на почетокот на	2,479
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	6,933



КОНСОЛИДИРАНИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
 За годините што завршуваат на
 31. Декември 2011 и 2010 год
 (во 000 денари)

	Акционерски капитал	Резерви	Акумулирана добивка	Реинвестирана добивка	Вкупно
Состоба на 01.01.2010 г.	80,076	110,504	114,745	8,086	313,411
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2010г			31,557		31,557
Состоба на 31.12.2010 г.	80,076	110,504	146,302	8,086	344,968
Состојба на 01.01.2011 г	80,076	110,504	146,302	8,086	344,968
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2011г		6,877	33,309		40,186
Состоба на 31.12.2011 г.	80,076	117,381	179,611	8,086	385,154



[Handwritten signature]

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

АД ГРОЗД од Струмица (во понатамошниот текст Друштвото) произведува и продава алкохолни пијалоци и безалкохолни газирани пијалоци.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 80.076 илј.ден. поделен на 25.551 акции кои ги држат 53 акционери, од кои едно лице е доминантен сопственик со 71,645 % од акциите кои носат право на управување.

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Стадион-66 Струмица.

На 31 декември 2011г, Друштвото и капитално поврзаните друштва имале 175 вработени (2010;167).

Во овие Консолидирани финансиски извештаи се вклучени и финансиските извештаи на друштвата каде АД Грозд има управувачка моќ врз финансиските и оперативните политики над правните субјекти АД Жито Струмица и АД Струмичко Поле, со цел стекнување придобивки од нивните деловни активности.

Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото беа одобрени за издавање од страна на раководството на 30 март 2012 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применет при подготвувањето на финансиските извештаи се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Консолидираните Финансиски извештаи на АД ГРОЗД -Струмица се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Сл. Весник на РМ 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) и Правилникот за водење сметководство (Сл. Весник на РМ бр. 159/09 и 164/10), односно според Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ, Толкувањата на постојниот комитет за толкување - ПКТ и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

Консолидираните Финансиски извештаи се изготвени со примена на метадата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

Во овие Финансиски извештаи се вклучени и финансиските извештаи на Струмичко Поле АД Василево и Жито Струмица АД Струмица каде АД ГРОЗД има управувачка моќ врз финансиските и оперативните, со цел стекнување придобивки од неговите деловни активности.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани поодле во овој извештај.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари.

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото.

Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута

2.2 Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото да употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период.

Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата). Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3 Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните Консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2010 г.

2.4 Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога производите се испорачани односно кога договорената услуга е извршена.

2.5 Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6 Оперативен лизинг

Лизингот каде Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Горепоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех) во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.7 Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) на Друштвото.

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

2.7 Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) на Друштвото.

2.8 Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.9 Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојбата) и Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско опкружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех).

2.10 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2011 г. се состојат од недвижности и опрема.

Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средствата. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот. Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегување во оперативни трошоци.

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.11 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и други слични права. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

2.12 Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век.

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата.

Пропишаните годишни стапки на амортизацијата се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства, се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% - 25%
Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

Пресметувањето на амортизацијата за даночни цели е пропишана со Законот за данокот на добивка, кој ги признава пропишаните стапки со Номенклатурата како официјални. Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

2.13 Обезвреднување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот на секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководтвената вредност на нематеријалните средства на Друштвото, како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се обезвреднети, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од обезвреднување. Доколку надоместливата вредност на средствата е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од обезвреднување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

нематеријалните средства, се прикажуваат како расход согласно МСС 36 - Обезвреднување на средствата. Обезвреднетите нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања на обезвреднувањето.

2.14 Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалени за трошоците на продажбата.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува како трошок се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството.

Залихите кои се обезвреднети или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

Залихите на производи за препродажба се евидентираат според набавната вредност.

2.15 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи.

Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои **објективен доказ** дека Друштвото нема да биде **во можност** да ги наплати сите доспеани износи во согласност со **оригиналните услови** врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се обезвреднети.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна Добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно потишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

б) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

2.16 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајната и останатите високоликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертабилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.17 Надоместоци на вработените

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќање на надоместоци во име на вработените од страна на Работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивното настанување.

2.18 Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на даночно непризнатите трошоци, како и при исплата на дивиденда при распределба на добивката (почнувајќи од остварената добивка за 2009 година), освен кога дивидендата се плаќа на домашно правно лице.

Одложени даноци

Одложените даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива.

Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.19 Дивиденди

Дивидендите се искажуваат како обврска со намалување на капиталот во периодот во кој се одобрени од сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината, кои се објавени под датумот на Извештајот на финансиската состојба се обелоденуваат како настани по периодот на известување.

3.УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности, Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

3.1 Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управувањето со ризик од курсни разлики и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флуктуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиската состојба искажани во странска валута на 31 декември 2010 и 2009 година се дадени во следниов преглед:

Валута	31.декември 2011 г.	31.декември 2010
1 УС\$	47,5346 денари	46,3140 денари
1 ЕУР	61.5050 денари	61,5050 денари

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кои преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.

Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложување во хартии од вредност. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

Друштвото не вложува во хартии од вредност.

3.2 Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константо обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото не користи финансиски деривативи. (Фјучерс договори)

3.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на своите производи и услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува следните дејствија: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби итн.

3.4.Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5.Проценки на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Приходи од продажба во земјата	283,944	257,800
Приходи од продажба во странство	77,789	57,846
Вкупно приходи од продажба	361,733	315,646

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат во следното (во 000 ден)	12/31/2011	12/31/2010
Приходи од наемнини	1,440	2,576
Приходи од субвенции-државна поддршка	15,302	11,771
Приходи од наплатени отпишани побарувања	22,154	223
Други приходи и приходи од одпис на обврски	3,270	395
Вкупно останати оперативни приходи	42,166	14,965

6. ТРОШОЦИ ЗА СИРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат во следното(во 000 д	12/31/2011	12/31/2010
Трошоци за сировини и материјали	176,980	155,421
Потрошен помошен материјал и енергија	29,548	26,124
Вкупно трошоци за сировини и материјали	206,528	181,545

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 ден):

	12/31/2011	12/31/2010
Нето плати	25,203	24,945
Даноци и придонеси од плати	11,259	11,194
Надоместок за исхрана	3,943	3,155
Други лични примања (отпремнини, одвоен живот, награди и др.)	162	403
Вкупно трошоци на вработените	40,567	39,697

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работењето се состојат од следното (во 000 ден):

	12/31/2011	12/31/2010
Дневници за службени патувања во земјата	610	531
Репрезентација	1,112	1,117
Адвокатски и консалтин услуги-непроизв. услуги	510	599
Вкупно расходи од финансирање	2,232	2,247

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следното (во 000 ден):

	12/31/2011	12/31/2010
Приходи од камати	81	20
Позитивни курсни разлики	118	145
Расходи од камати	(2,720)	(4,145)
Негативни курсни разлики	(760)	(1,800)
Вкупно нето приходи од финансирање	(3,281)	(5,780)

10. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА

Основните средства се состојат од следното (во 000 ден):

ОПИС	Земјиште	Згради	Опрема и др. сред.	Вкупно	Финан с влож	ВКУПНО
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2011	8,632	456,959	274,793	740,384	6,266	746,650
Нови набавки во годината - зголемувања	18,578	964	13,448	32,990		32,990
Расходувања-намалувања		(56)		(56)		(56)
Состојба на 31.12.2011 г.	27,210	457,867	288,241	773,318	6,266	779,584
Исправка на вредноста						
Состојба на 01.01.2011 г		294,917	205,863	500,780		500,780
Амортизација 2011 г		6,916	8,396	15,312		15,312
Расходувања-намалувања				-		-
Состојба на 31.12.2011 г		301,833	214,259	516,092	-	516,092
Нето сметководствена вредност						
на 01.01.2011 г	8,632	162,042	68,930	239,604	6,266	245,870
Нето сметководствена вредност						
на 31.12.2011 г	27,210	156,034	73,982	257,226	6,266	263,492

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

10А. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

ОПИС	Недовршени земј. производи	Осн.ста до	Обртно стадо	Насади	Сред.во подгото вка	ВКУПНО
Состојба на 01.01.2011	2,407	366	316	22,629	26,727	52,445
Зголемување-набавки	12,891	70	778	8,256	8,247	30,242
Намалување-продажби	(12,099)	(102)	(707)	(84)	(12,013)	(25,005)
Ожнеано-пренесено на залиха						
Промена на вред. на биол.сред						
Трошоци на аморти. на биол.сред.				(2,685)		(2,685)
Состојба на 31.12.2011 г	3,199	334	387	28,116	22,961	54,997
Нетековни средства						-
Тековни средства						-
Вкупно биолошки средства	3,199	334	387	28,116	22,961	54,997
Состојба на 01.01.2010	2,804	364	151	17,230	24,224	44,773
Зголемување-набавки	13,456	86	551	5,398	21,035	40,526
Намалување-продажби	(13,852)	(84)	(385)		(18,532)	(32,853)
Ожнеано-пренесено на залиха						-
Промена на вред. на биол.сред						-
Трошоци на аморти. на биол.сред.				(1,968)		(1,968)
Состојба на 31.12.2010 г	2,408	366	317	20,660	26,727	50,478
Нетековни средства						-
Тековни средства						-
Вкупно биолошки средства	2,408	366	317	20,660	26,727	50,478

11.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Материјали	17,191	25,367
Вредносно усогласување на залихите на материјали	(6,772)	
Резервни делови	1,884	1,893
Ситен инвентар и амбалажа на залиха и употреба	9,224	6,505
Вредносно усогласување на залихите на Сит.инв.,Амбал. и авт.	(3,213)	(5,708)
Недовршено производство	3,199	2,407
Одстапување од цените на производството		
Готови производи-производи на склад	108,514	116,337
Одстапување од цените на производите	(4,742)	(8,821)
Стоки-нето	72	452
Дадени аванси	-	10,370
Вкупно залихи	125,357	148,802

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Побарувања од купувачи во земјата	98,486	79,546
(Намалено) зголемено за исправка за утужени побарувања	4,088	60,711
Побарувања од купувачи во странство	81,810	21,672
Вкупно побарувања од купувачи	184,384	161,929

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите побарувања се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Краткорочни финансиски вложувања	203	45,829
Побарувања од работници	878	246
Побарувања од државата и др. институции- други побарувања	3,244	1,203
Вкупно други побарувања	4,325	47,278

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парите и паричните еквиваленти се состојат од следното (во 000 д	12/31/2011	12/31/2010
Пари на денарски сметки и благајни	2,753	2,530
Пари на девизни сметки и благајни	4,180	3
Вкупно парични средства	6,933	2,533

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар има запишано акционерски капитал во износ од 80.076 илј ден. Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (15%) од добивката со обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне најмалку 1/5 од главнината. Усогласувањето и движењето на капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31. декември 2011 год. на страна 5 од Белешките кон финансиските извештаи.

15. 1. Состојба на акциите

Фактичката состојба на бројот на акциите по сопственици е следната:

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.11г	%	Промени	31.12.11 г	%
				Зголем. Намалув.		
Обични акции	- Акционери физички лица	20,722	81.10		20,722	81.10
Приоритетни акции	- Акции на АдингГрадба	3,954	15.47		3,954	15.47
	Фонд за ПИОМ	875	3.42		875	3.42
Вкупно:		25,551	100.00	-	25,551	100.00

Номиналната вредност на една акција изнесува 50 ЕУР

Пакетот обични (управувачки) акции со 76,5075 % го држи едно лице доминантен сопственик

16. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочните обврски се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2010	12/31/2009
Долгорочни кредити	12,250	9,337
Други долгорочни обврски	-	-
Вкупно долгорочни обврски	12,250	9,337

Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

17. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	12/31/2011	12/31/2010
Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следното (во 000 ден)		
Добавувачи во земјата	119,628	131,788
Добавувачи во странство	22,640	6,773
Добавувачи за нефактурисани стоки	2,014	2,796
Останати краткорочни обврски	251	38,233
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	144,533	179,590

18. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Краткорочни обврски во земјата-по кредити	25,630	25,404
Краткорочни обврски во странство		
Обврски за бруто плати	4,520	32,093
Примени аванси	79,186	56,751
Други обврски и обврски по даноци и акцизи	4,532	1,442
Вкупно други краткорочни обврски	113,868	-
		115,690

19. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данокот на добивка во износ од 1.246 илј.ден е пресметан и платен на даночна основица од непризнаетите расходи